

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 октомври 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Котларовски Нацко од Ресен УП2 09-192/21 од 23 август 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-105 од 28 февруари 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-105 од 28 февруари 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Котларовски Нацко од Ресен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-192/21 од 23 август 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-105 од 28 февруари 2021 година на КЕЦ ОХРИД, за побаран времен приклучок.

Жалителот потенцира дека имал времен приклучок повеќе од 15 години и од страна на Електродистрибуција било побарано да се промени статусот од времен во постојан приклучок.

Се жали на тоа дека место стандарден трофазен, добил нестандартен монофазен приклучок. Потенцира дека електричната енергија ја користи за пумпа за наводнување, а од октомври до мај користи и магацин за складирање. Бара да од 1 октомври до 31 мај да плаќа индустриска струја, а за останатото време да плаќа тарифа за домаќинства.

Според Електродистрибуција, приклучокот е третиран како монофазен/нестандарден, а бидејќи се работи за приклучок од 2020 година, истиот е третиран согласно тогашните важечки насоки и согласно сегашните Мрежни правила и Ценовник за услуги. Во врска со промена на тарифата, објектот се користи за напојување на магацин, а согласно Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија деловните објекти се фактурираат по втор тарифен степен-останата потрошувачка, па поради тоа не може да се изврши промена на тарифата.

На седницата одржана на 13 септември 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-192/21 од 23 август 2021 година со прилог:
 - Приговор од 29 јули 2021 година
 - РОБСП 11-309 од 17 јуни 2021
 - Тековна состојба на друштвото од 20 март 2021 година
 - Потврда за производни капацитети во Единствен регистар на земјоделски стопанства
 - Скица од подрачјето.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 39 став (2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) стандарден приклучок е приклучок на низок или среден напон при што објектот кој се приклучува се наоѓа на подрачје кое е опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ) и е исполнет еден од условите:

1) одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот е помала или еднаква на 400 kW;

2) сите колективни станбени, деловни и станбено-деловни објекти, без оглед на одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот

Согласно став (3) и (4), по исклучок на став (2), стандардни приклучоци на нисконапонска мрежа се и приклучоци за објекти чија што максимална едновремена моќност е помала или еднаква на 11 kW и не се опфатени со локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а во подрачјето каде се наоѓа објектот за кој се бара приклучок има и други постоечки корисници и/или потенцијални баратели на приклучок, односно и приклучоци за објекти за кои е издадена локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а се наоѓаат во подрачје опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ).

Согласно став (5), сите останати кои не ги исполнуваат горенаведените услови се нестандартни приклучоци.

Имајќи го предвид горенаведеното, се утврди дека не постои можност за повеќе типови на мерење на едно мерно место, а доколку жалителот сака да се реализира неговото барање, потребно е да се поднесе ново Барање за посебен приклучок за еден од двата потрошувачи, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега обжаленото Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–192/21
12 октомври 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски